

| Прилог бр.3 | | Предметна програма на втор циклус студии | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|----------------------|-----------|--|--|--|--|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Производен менаџмент во конфекциско производство | | | | | | | |
| 2. | Код | МКП0131 | | | | | | | |
| 3. | Студиска програма | Менаџмент на конфекциски процеси | | | | | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Институт за Текстилно инженерство Технолошко-металуршки факултет | | | | | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор | | | | | | | |
| 6. | Академска година / семестар | V/9 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6 | | | | |
| 8. | Наставник | Д-р Горан Дембоски | | | | | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | | | | | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Цел на курсот е стекнување напредни знаења и вештини од произведен менаџмент во индустрија за облека | | | | | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: Концепт на производство и продуктивност, планирање на производството, алатки за планирање, ресурси, менаџмент на материјалите, планирање и следење на производството во технолошките процеси на кројење и шиење, конфекциско инженерство, апликација на техники на индустриски инженеринг во индустрија за облека, балансирање на производни линии, контрола на трошоци, системи на наградување и стимулација, тренинг, современи производни филозофии | | | | | | | | |
| 12. | Методи на учење: | | | | | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | | 180 | | | | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | | | | | | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | | 45 часови | | | | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | | 30 часови | | | | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | | 15 часови | | | | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | | 20 часови | | | | |
| | | 16.3. | Домашно учење | | 70 часови | | | | |
| 17. | Начин на оценување | | | | | | | | |
| | 17.1. | Тестови | | | 80 | | | | |
| | 17.2. | Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) | | | 10 | | | | |
| | 17.3. | Активност и учество | | | 10 | | | | |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | | 5 (пет) (F) | | | | | |
| | | од 51 до 60 бода | | 6 (шест) (E) | | | | | |
| | | од 61 до 70 бода | | 7 (седум) (D) | | | | | |
| | | од 71 до 80 бода | | 8 (осум) (C) | | | | | |
| | | од 81 до 90 бода | | 9 (девет) (B) | | | | | |
| | | од 91 до 100 бода | | 10 (десет) (A) | | | | | |

| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | | Минимум 11 бодови од 17.2 и 17.3 | | | | | |
|------|---|---------------|--|------------------------------|--------|--|--|--|
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | | Македонски | | | | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | | Анонимна анкета | | | | | |
| 22. | Литература | | | | | | | |
| | Задолжителна литература | | | | | | | |
| 22.1 | Ред.број | Автор | Наслов | Издавач | Година | | | |
| | 1. | V Ramesh Babu | Industrial engineering in apparel production | Woodhead Publishing in India | 2012 | | | |
| | 2. | G. Colovic | Management of Technology Systems in Garment Industry | Woodhead Publishing in India | 2011 | | | |
| | 2. | Г. Дембоски | Производен менаџмент во конфекциско производство | Интерна скрпита, ТМФ | 2010 | | | |
| 22.2 | Дополнителна литература | | | | | | | |
| | Ред.број | Автор | Наслов | Издавач | Година | | | |
| | | | | | | | | |